

Резиме/Резиме		08.04.2020	
О.Ед./Nj.Орг	Бр./Nг	Прилог/Шт	Бред/Вид
05	701/2		

**- ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Прилеп, април 2020

С о д р ж и н а :

	стр.
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за промени во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Додатоци	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето	
Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Јавно претпријатие за водоснабдување

СТУДЕНЧИЦА Кичево

Бул. „Ослободување“ бр. 60 А/1-1

6250, К и ч е в о

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Јавното претпријатие за водоснабдување **Студенчица Кичево** (во понатамошниот текст: „Претпријатието“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Претпријатието за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Претпријатието.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Јавното претпријатие за водоснабдување **Студенчица** Кичево на 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Ние обрнуваме внимание на белешка 23 – главнина и резерви приложена кон финансиските извештаи на Претпријатието, во која се опишува несоодветноста во прикажувањето на основната главнина прикажана во Извештајот за финансиската состојба (во износ од 441.452 илјади денари) со онаа прикажана во Тековната состојба. Имено во Тековната состојба при Централниот регистар на Република Северна Македонија нема евидентирано основна главнина од причини што Претпријатието е во постапка на обезбедување на основна документација - докази за евидентирање на оваа главнина. Во 2019 година Претпријатието има побарано Мислење од Министерството за економија за прашање поврзано со евидентирањето на главнината при што е добиен одговор дека јавните претпријатија немаат основна главнина ниту основачки влог туку евидентираат само основни средства за работење на јавните претпријатија. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.


Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Претпријатието е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 11, член 19 и член 27 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38//96 ... 35/19) и во согласност со член 352, член 384 и член 469 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 ... 239/18). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10 ... 83/18) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавното претпријатие за водоснабдување **Студенчица** Кичево за годината која завршува на 31 декември 2019 година.

П р и л е п, 02.04.2020 година

Овластен ревизор


Петко Ристески

**Финансиски извештаи
за годината завршена на 31.12.2019 година,
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Јавното претпријатие за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево**

- ✓ **Извештај за финансиската состојба**
- ✓ **Извештај за сеопфатна добивка**
- ✓ **Извештај за промени во главнината**
- ✓ **Извештај за паричните текови**

Овие финансиски извештаи се одобрени и потпишани од Директорот Урим Ахмеди и од одговорниот сметководител Александар Петрески, а се усвоени од Управниот одбор на Претпријатието со Одлука број 02-428/1-3/1 од 26.02.2020 година.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на ЈП Студенчица Кичево

за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	18	11.427	12.094
Материјални средства	19	202.182	217.811
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства		-	-
Долгорочни побарувања		-	-
Вкупно нетековни средства		213.609	229.905
Тековни средства			
Залихи	20	608	952
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	21	81.114	78.743
Побарувања за дадени аванси на добавувачи		-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	21	123	-
Побарувања од вработените	21	22	-
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства	21	70.000	40.000
Парични средства и парични еквиваленти	22	16.121	33.085
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	21	157	110
Вкупно тековни средства		168.144	152.890
ВКУПНО СРЕДСТВА		381.753	382.795
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	23		
Основна главнина		441.452	441.452
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		-	-
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба (-)		(62.572)	(64.497)
Добивка/Загуба за деловната година		1.769	4.643
Вкупно главнина и резерви		380.648	381.598
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски		-	-
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски	24		
Обврски спрема поврзани друштва		-	-
Обврски спрема добавувачи		140	150
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		24	25
Обврски кон вработените		16	-
Тековни даночни обврски		756	841
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		-	-
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		170	180
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		-	-
Вкупно тековни обврски		1.105	1.196
Вкупно обврски		1.105	1.196
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		381.753	382.795

ЈП Студенчица

Директор

Урим Ахмеди

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на ЈП Студенчица Кичево
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	Белешки	31 декември 2019 во (000) МКД	31 декември 2018 во (000) МКД
Приходи од работењето		58.607	60.105
Приходи од продажба	4	57.135	57.513
Останати приходи	5	1.472	2.593
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	-
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
Расходи од работењето		57.168	55.576
Трошоци за сировини и други материјали	6	2.637	2.409
Набавна вредност на продадени стоки		-	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми		-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	7	1.201	995
Останати трошоци од работењето	8	3.460	4.296
Трошоци за вработените	9	29.513	29.509
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10	18.696	18.302
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства		-	-
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	11	1.661	65
Финансиски приходи	12	792	757
Финансиски расходи	13	8	16
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	14	2.223	5.271
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	14	2.223	5.271
Данок на добивка	15	454	628
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	16	1.769	4.643
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	17	1.769	4.643
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-

Финансиски извештај за 2019 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ЈП Студенчица
Директор
Урим Ахмети

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на ЈП Студенчица Кичево
за годината завршена на 31 декември 2019 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2018 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)
Основна главнина	441.452	-	-	441.452
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	-	-	-	-
Пренесена загуба	(64.497)	1.925	-	(62.572)
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	4.643	-	(2.875)	1.769
Вкупно главнина и резерви	381.598	1.925	(2.875)	380.648

ЈП Студенчица
Директор
Урим Ахмеди



Финансиски извештаи за 2019 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на ЈП Студенчица Кичево
за годината завршена на 31 декември 2019 година

	31 декември 2019 во 000 МКД	31 декември 2018 во 000 МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	1.769	4.643
Амортизација на основни средства	18.696	18.302
Зголемување/намалување на тековните средства		
Долгорочни побарувања	-	-
Залихи	344	(282)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(2.371)	804
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	(123)	110
Побарувања од вработените	(22)	9
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	(48)	(51)
	(2.219)	589
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(10)	10
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(1)	(752)
Обврски кон вработените	16	(1.573)
Тековни даночни обврски	(85)	72
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	-	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	(10)	31
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	-	-
	(92)	(2.212)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	18.155	21.322
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	(146)	(963)
Материјални средства	(2.254)	(8.331)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	(30.000)	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(32.400)	(9.293)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(2.719)	(4.679)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	-	-
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(2.719)	(4.679)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(16.963)	7.350
Готовина на почетокот од годината	33.085	25.735
Готовина на крајот од годината	16.121	33.085

ЈП Студенчица
Директор
Урим Ахмети

Финансиски извештаи за 2019 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи


7

Б Е Л Е Ш К И
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
ЈП СТУДЕНЧИЦА КИЧЕВО
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2019

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево е јавно претпријатие за собирање, пречистување и дистрибуција на вода, формирано во 2001 година согласно Одлуката за поделба на ЈП „Студенчица и Злетовица“ ЦО Скопје бр.0201-267 од 09.05.2001 година и Трг.рег. под број 2706/2001 од 23.07.2001 година на Основниот суд Скопје 1 во Скопје. На 02.11.2006 година во согласност со Законот за јавните претпријатија, претпријатието е впишано во Централниот регистар на Р.С.Македонија под деловоден број 3012011000489, со единствен матичен број 5532523.

Седиштето се наоѓа на Бул. „Ослободување“ бр. 60А1/1 Кичево, Општина Кичево. Структурата на капиталот е во целосна сопственост на РСМ (100%).

Просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период изнесува 55 од кои 50 вработени на неопределено работно време и тоа: 27 се со средно образование (3, 4, и 5-ти степен), 15 со високо образование (2 се магистри, 3 со 180 и 10 со 240 ЕКТС), 1 со менаџерски договор – Директор со високо образование 240 ЕКТС, 8 вработени со основно образование (5 со основно и 3 со втор степен образование) и 4 вработени на определено работно време од кои 2 вработени се со високо образование (1 магистар и 1 со 240 ЕКТС) и 2 вработени со средно образование ССП).

Основната дејност на ЈП како регионален водовод е собирање, пречистување и дистрибуција на вода (шифра 36.00). Притоа ЈП Студенчица има дополнителна дејност - Производство на електрична енергија шифра 35.11, со која оствари приходи во 2019 година и дополнителна дејност шифра 11.07 - производство на освежителни пијалоци, производство на минерална и производство на друга флаширана вода.

ЕДБС е 4030001417232.

БЕЛЕШКА 2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Сметководствените политики на Претпријатието се во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Евиденцијата на сите деловни настани се води според важечките прописи од таа област што се на важност во нашата држава, односно во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за јавни претпријатија и Правилникот за водење на сметководство.

Секој приход и трошок се прикажува во сметководствената евиденција и аналитички, што овозможува подобра прегледност. Истовремено, на органите на надзор и на органите на управување им се дава можност за поквалитетна контрола над работењето на претпријатието и им се овозможува правовремена интервенција во креирањето на политиките.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка и презентација на финансиските извештаи

ЈП Студенчица Кичево ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите на член 469 став (6) од Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/04 ... 239/18), членот 7 од Законот за Јавни претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96 ... 35/19) и Правилникот за водење на сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/09 ... 107/2011).

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност, како основа на мерење, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на

Претпријатието, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат единечни финансиски извештаи на Претпријатието.

2.2. Корекција на грешка

Исправка на основни грешки ќе се врши согласно МСС-8, а корекција на грешка за стари побарувања од поранешни години Претпријатието ќе врши на товар на акумулираната добивка што е во согласност со МСС-8 точка 37 „Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки“.

2.3. Политика на признавање на побарување за запишан а неуплатен капитал

Побарувањата за запишан, а неуплатен капитал ќе се искажуваат по номинална вредност на запишаниот капитал, согласно актите на ЈП. Капиталот кој нема да биде уплатен согласно актите ќе биде поништен.

2.4. Политика на признавање на нематеријалните средства

Нематеријалните средства ги опфаќаат патентите и лиценците, заштитните знаци и имиња, договори за франшиза, авторски права, трошоци за истражување и развој, компјутерски софтвер, маркетиншки права и гудвил.

Нематеријалното средство ќе се признае само ако е веројатно дека идните економски користи, кои му се препишуваат на средството, ќе бидат прилив кон претпријатието и ако трошоците на средството можат веродостојно да се измерат.

Ако некое нематеријално средство не ги исполнува критериумите за признавање, настанатиот издток треба да се признае како расход кога ќе настане.

Софтвер - трошоците настанати со стекнување на лиценца за софтвер, како и останатите долгорочни права се амортизираат по праволиниска метода во текот на очекуваниот односно договорениот век на употреба, но не подолго од 5 години.

Трошоците кои значително ја подобруваат и прошируваат користа на софтверот во однос на изворната варијанта се признаваат како дополнително вложување и го зголемуваат почетниот трошок на софтверот.

Помалите подобрувања се сметаат за трошоци за одржување и се евидентират како расходи во тековниот период.

Основа за вреднување на нематеријалните средства е:

1. Начинот на нивно стекнување;
2. Очекуваниот период на добивање на економска корист;
3. Можноста да се продадат.

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност. Во набавната вредност се вклучуваат сите трошоци за набавка и сите останати трошоци неопходни нематеријалното средство да се стави во функција.

Нематеријалните средства се амортизираат за период од 5 години.

2.5. Политика на признавање на материјалните средства (недвижности, постројки и опрема)

Материјалните средства се признаваат по трошокот на набавка, под услов истиот да може сигурно да се измери.

Трошокот за набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба е износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства или објективната вредност на друг надомест даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба. Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа куповната цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се препишат за доведување на средството во работна состојба на употреба (трошоци за подготовка на местото, рамнење, канали, потпорни зидови, рушење стара градба, испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, услуги на стручни лица и сл.). Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до куповната цена. Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, разликата се отпишува, односно се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ.

Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредба на приходите со сметководствената вредност.

Добивките и загубите од нетековните средства (НПО и Вложувања) при составување на Извештајот за паричните текови се исклучуваат од оперативните активности и се пренесуваат кај вложувачките, како неутрализатори на разликите помеѓу паричните текови и сметководствените вредности.

Кај материјалните средства се прави разлика помеѓу инвестиционото (тековното) одржување и инвестиционото вложување. Трошоците за одржување и поправки на средствата, т.н. трошоци на инвестиционото одржување, се признаваат како расходи на периодот. Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството и се зголемува капацитетот на средството. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

Набавката на средствата може да се реализира и со размена за друго средство, односно хартии од вредност.

Во случај на таква размена, износот на трошокот на набавка се утврдува според фер вредноста на превземеното (набавеното) средство. Ако таквата вредност не е позната тогаш според објективната вредност на остапеното долгорочно материјално средство, односно според објективната вредност на хартиите од вредност.

Трошоците на набавка на предметите и услугите изработени во сопствена режија, кои се користат како постојан материјален имот, се утврдуваат во висина на нивните цени на производство, под услов да не ја надминуваат нивната нето пазарна (ревалоризирана) вредност. Цената на производството се утврдува согласно МСС 2 - Залихи.

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека истото ќе се користи.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

- Земјиштето и уметничките дела не се амортизираат.

Основица за пресметка на амортизацијата е набавната вредност на средството. Ако реално може да се процени остатокот на вредноста, за овој износ се намалува основицата за амортизација.

Амортизацијата на материјалните средства се пресметува по праволиниска метода со примена на определени стапки утврдени врз основа на векот на траење на материјалните средства.

На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Стапките на амортизација се определуваат согласно утврдениот век на користење на материјалните средства така што утврдените стапки на амортизација се презентираат во следниот преглед:

Градежни објекти - високоградба (од армирано бетонска и метална конструкција - водоводи)	1,5 %
Градежни објекти – високоградба (згради)	2,5 %
Мали хидро електрани – МХЕ	2,5 %
Градежни објекти – нискоградба	3,0 %
Градежни објекти – дрвена конструкција	5,0 %
Неспомнати градежни објекти	10,0 %
Опрема за водовод и комунални услуги	5,0 %

Погонски машини, алати, транспортни средства	10,0 %
Канцелариски мебел и опрема	20,0 %
Компјутери и патнички возила, телекомуникациска опрема	25,0 %
Останата неспомнатa опрема	10,0 %

Разликата помеѓу утврдената амортизација и онаа определена со Номенклатурата се евидентира на посебни аналитички сметки.

Во 2007 година, вредноста на основните средства е предмет на проценка извршена од страна на овластен проценител презентирана во Извештај за проценка број 05-1405/1 од 15.10.2007 година. Проценителот утврди нов век на употреба на делот на основните средства од групата 031-Хидротехнички објекти, односно ја намали годишната стапка на амортизација од 2,5% на 1,5% годишно. Извештајот на проценителот е усвоен од Управниот одбор на претпријатието со Одлука број 02-1412/1 од 15.10.2007 година со примена од 01.01.2007 година.

Според сметководствената политика на претпријатието, средствата ќе бидат предмет на проценка со примена на МСС 16, со примена на алтернативен метод. Тоа значи дека средствата на претпријатието ќе бидат предмет на проценка во регуларни периоди од 3-5 години.

2.6. Политика на признавање на долгорочните финансиски вложувања

Долгорочните финансиски вложувања се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно договор.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно анекс на договорот.

Исправката (намалувањето на вредноста) на вложувањата, се спроведува во периодот на создавањето на неможност за наплата на дел или на вкупното побарување на товар на расходите на периодот. Отписот на вложувањата се спроведува само во случај кога за тоа ќе донесе одлука соодветен орган.

2.7. Политика на признавање на залихи

Материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажата и автомобилските гуми се искажуваат по набавна цена се евидентираат според трошоците на набавка (царина, даноци, шпедитерски, транспортни трошоци), а пресметка на потрошокот со примена на методот ФИФО.

Ситниот инвентар во употреба, дел се отпишува еднократно при ставањето во употреба, односно дел по методот на калкулативен отпис, според векот на траење.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за оштетеност и дотраеност.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност, врз основа на проценка на раководството за потенцијални оштетувања на вредноста на залихите.

2.8. Политика на признавање на краткорочните побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата за повеќе исплатени износи од добивката, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлука за исплата.

За сите побарувања од купувачите кои не се наплатени во договорениот рок се пресметува казнена камата.

Побарувањата кои се искажани во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРСМ на денот на балансирањето.

Намалувањето на вредноста на побарувањата се спроведува задолжително кога должникот е во постапка на стечај или ликвидација.

Со Одлука бр. 02-248/1-5 од 26.02.2007 година донесена од Управниот одбор на ЈП, на која Владата на РМ даде согласност со нејзина Одлука бр.19-1609/1 од 25.7.2007 година се определува:

- а) Дисконт на тековните и идните побарувања од ЈКП на Општините корисници за период од:
- од 01.09.2007 год. до 31.08.2008 год. дисконт од 50%;
 - од 01.09.2008 год. до 31.08.2009 год. дисконт од 40%;
 - од 01.09.2009 год. до 31.08.2010 год. дисконт од 30%;
 - од 01.09.2010 год. до 31.08.2011 год. дисконт од 20%;
 - од 01.09.2011 год. до 31.08.2012 год. дисконт од 10%.
- б) Ненаплатени побарувања на ЈП од ЈКП на Општините со состојба заклучно со 31.08.2007 година, имаат обврска да ги платат на 120 еднакви месечни рати, во износ од 50% од висината на главниот долг а остатокот од 50% се отпишува сукцесивно со истекот на секоја деловна година во висина на процентот на отплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправка за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според следната срочна структура:

- Побарувања заклучно до 31.08.2007 година во наредните 120 месеци се вреднуваат 50% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2007 од 31.08.2008 година се вреднуваат 50% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2008 до 31.08.2009 година се вреднуваат 60% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2009 до 31.08.2010 година се вреднуваат 70% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2010 до 31.08.2011 година се вреднуваат 80% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2011 до 31.08.2012 година се вреднуваат 90% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.09.2012 година се вреднуваат 100% од номиналниот износ.

Со Одлука бр. 02-78/1-4/1 од 10.01.2014 година донесена од Управниот одбор на ЈП, на која Владата на РМ даде согласност со нејзина Одлука бр.42-401/1 од 22.01.2014 година се определува:

- а) Дисконт на тековните и идните побарувања од ЈКП на Општините корисници за период од:
- од 01.02.2014 година до 31.12.2014 година дисконт од 40%;
 - од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година дисконт од 40%;
 - од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година дисконт од 30%;
 - од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година дисконт од 20%;
 - од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година дисконт од 10%, и
 - фактурирање во полн износ од 01.01.2019 година.

б) Ненаплатени побарувања на ЈП од ЈКП на Општините со состојба заклучно со 31.01.2014 година имаат обврска да го платат на 180 еднакви месечни рати, во износ од 50% од висината на главниот долг а остатокот од 50% се отпишува сукцесивно со истек на секоја деловна година во висина на процентот на отплата.

Вредноста на побарувањата се намалува за исправка за сомнителни и спорни побарувања, односно за вредносното усогласување на побарувањата според следната рочна структура:

- Побарувања заклучно до 31.01.2014 година во наредните 180 месеци се вреднуваат 60% од номиналниот износ.

- Побарувања за периодот од 01.02.2014 до 31.12.2014 година се вреднуваат 60% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година се вреднуваат 60% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.01.2016 до 31.12.2016 година се вреднуваат 70% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година се вреднуваат 80% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година се вреднуваат 90% од номиналниот износ.
- Побарувања за периодот од 01.01.2019 година се вреднуваат 100% од номиналниот износ.

Со ставот 6 се регулираат побарувањата од ЈКП ВИК Прилеп, а со став 8 се регулираат побарувањата на останатите ЈКП корисници.

Во извештајниот период односно во јули 2016 година, Управниот одбор на ЈП донесе Одлука број 02-983/1-1 од 16.06.2016 година и се склучи спогодба со број 02-1019/1 од 24.06.2016 година за начинот, условите и роковите за исполнување на доспеан главен долг без камати, за испорачана вода од регионалниот водовод Студенчица до ЈКП Комуналец Пласница со која го плаќа на рати и стариот долг.

2.9. Политика за признавање на краткорочни финансиски вложувања

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност согласно договорот.

Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно анекс на договорот.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

2.10. Политика за признавање на паричните средства (пари и парични еквиваленти)

Парите на сметките во денари кај деловните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајната во денари се искажуваат по номинална вредност. Девизите на сметките во банка и благајната се искажуваат по среден курс на НБРСМ на денот на билансирањето.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (Благајната) и на крајот на месецот. За целите на составување на Извештајот за парични текови:

- а) Паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни).
- б) Паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

2.11. Политика на искажување на данокот на добивка

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Извештајот за добивка или загуба.

Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.

Крајниот данок од добивка по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од Извештајот за добивка или загуба, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочување.

2.12. Политика за активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се сгекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

2.13. Политика за признавање на запишаниот капитал

Заради фактот што во ЦР на РСМ при уписот на претпријатието во 2006 година не е впишана вредноста на државниот капитал, што е во спротивно со член 10 Точка 3 од Законот за ЈП како и Одредбите од Законот за Трговски друштва, како активност е пристапено кон обезбедување на предуслови за впишување на имотот на ЈП. Имено во извештајниот период ЈП се обрати до генералниот секретаријат на Владата на РСМ со предлог да се формира комисија за утврдување на вредноста на државниот капитал на ЈП, во која ќе бидат застапени релевантни преставници од Министерството за финансии, Заводот за државна ревизија и од ЈП. Формирањето на оваа комисија претставува иницијален документ во постапката за упис на капиталот на ЈП. Во наредниот период ќе продолжиме со оваа активност. Во 2019 година, Владата на РСМ даде согласност на иницијативата на заменик претседателот на Владата на РСМ задолжен за економски прашања и за координација со економски ресори да се одржи координативен состанок помеѓу ЈП Студенчица и ЦРРСМ со цел разрешување на состојбата по наодот на независниот ревизор за упис на основните средства на ЈП кои произлегуваат од делбениот биланс. ЈП Студенчица Кичево во 2019 година доби и Мислење од страна на Министерството за економија заведено бр.15-5875/3 од 25.12.2019 година во кое е наведено дека ЈП немаат основна главнина туку имаат само средства за работа и дека кај ЈП основачкиот влог не постои па поради тоа истиот не се запишува во тековната состојба при ЦРРСМ. За ова прашање сеуште се немаат изјаснето Министерството за финансии и ЦРРСМ.

2.14. Политика на признавање на ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок)

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност.

Ревалоризациониот вишок ги покрива загубите кои произлегуваат од нетековните средства.

Остатокот по ова покривање по излезот на тековното средство од Билансот ќе се пренесе во задржана добивка.

2.15. Политика за признавање на резервите

Резервите се искажуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивка и тоа посебно за законските резерви, посебно за статутарните резерви и за останатите резерви.

2.16. Политика за признавање на задржаната (акумулираната) добивка/загуба

Во деловните книги посебно се искажува задржаната (нераспределена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба може да се покрие од задржаната добивка само со одлука на Управниот одбор на ЈП, а во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од позициите на капиталот. Исплатата на добивката се спроведува врз основа на одлука на Управниот одбор на ЈП, со согласност на Владата на РСМ и според одредбите на Законот за трговски друштва.

Аванс на добивка може да се исплатува ако во меѓупресметковниот период ЈП искажува добивка при тоа да не постои пренесена загуба и со соодветно исполнување на сите останати услови од Законот за трговски друштва.

2.17. Политика за признавање на добивката или загубата во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во билансот се искажува по оданочувањето како добивка (нето добивка) за распределба, односно загуба од работењето во тековната година.

2.18. Политика за признавање на долгорочни обврски

Обврските спрема поврзаните претпријатија, обврски по заеми, обврски спрема кредитни институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучените договори.

Овие обврски се класифицираат како долгорочни доколку на датумот на Извештајот за финансиската состојба, рокот на доспевање им е подолг од 12 месеци. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРМ на денот на билансирањето, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

2.19. Политика за признавање на краткорочните обврски

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, (зголемена за каматите според склучениот договор и пропис), односно одлука од надлежен орган на ЈП. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на Извештајот за финансиска состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

2.20. Политика за пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврски, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, според МСС 18, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

2.21. Политика за признавање на приходите

Претпријатието остварува приходи од собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење на прехранбена вода, одржување и експлоатација на Регионалниот водовод Студенчица, како и приходи од продажба на електрична енергија, произведена од МХЕ (мали хидро електрани), кои приходи се искажуваат на посебни сметки.

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест или побарувањето и тие се евидентираат со примена на фактичност на настаните и се книжат во моментот на нивното настанување.

Приходите се признаваат ако истовремено се зголемат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- на купувачите се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите (искористена вода, електрична енергија и слично);
- ЈП не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанување на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат.

За реализацијата од предходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

За приходите што не се дефинирани со овој акт се применува МСС 18 и други стандарди.

Приходите остварени со Државни поддршки вклучувајќи ги и немонетарните поддршки ќе бидат признати по објективна вредност во претпријатието доколку се во согласност со придружените услови и доколку истите се примени.

Државните поддршки се признаваат како приход во рамките на периодите кои се неопходни за нивно спротиставување со поврзаните трошоци.

Приходите од Државните поддршки се одобруваат во Извештајот за добивка или загуба посебно како - Други приходи и тие се одземаат во известувањето за поврзаниот период.

2.22. Политика на признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно точка 77 до 79 и 93 до 97 од Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање на расходи, ЈП се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските и истите можат да се измерат со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковните периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата (точки 93-97 од Рамката).

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

2.23. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

Со донесување на овие Основни сметководствени политики, престануваат да важат претходно донесените сметководствени политики бр.02-1281/1-7/2 од 19.07.2013 година, Сметководствени политики за дополнување на основните сметководствени политики бр.02-78/1-7/2 од 10.01.2014 година и сметководствените политики бр.02-484/1-3/2 од 17.02.2014 година.

Овој акт влегува во сила со денот на донесување.

БЕЛЕШКА 3. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Претпријатието влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните:

3.1. Кредитен ризик

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Претпријатието има значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има мал број на купувачи. Претпријатието има изградено посебни политики за управување со кредитниот ризик по одделни купувачи кои се во согласност со прифатените Одлуки од Владата на РСМ.

3.2. Ризик од каматни стапки

Респектирајќи го фактот дека Претпријатието во 2019 година не користи краткорочни и долгорочни кредити и позајмици слободно може да се заклучи дека во тековната година не е изложено на кредитен ризик.

3.3. Ризик од ликвидност

Претпријатието е изложено на ризик од ликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик Претпријатието го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски, така што слободно може да се заклучи дека Претпријатието не е изложено на ваков вид на ризик.

3.4. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните биланси за тековната година. Во текот на 2019 година во Претпријатието не е вршена контрола од страна на даночните власти, но сепак дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

2.5. Финансиски ризик

Претпријатието врши финансирање на своето работење со средства обезбедени од сопствени извори (акумулирана добивка, амортизација и сл.). Претпријатието континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година е следната:

Долгорочна задолженост во однос на капиталот:	2019 000 МКД	2018 000 МКД
- Вкупно долгорочни обврски по кредити	-	-
- Парични средства и парични еквиваленти	16.121	33.085
- Нето долгорочни обврски	(16.121)	(33.085)
- Вкупно капитал и резерви	380.648	381.598
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	(4,23)%	(8,67)%

Вкупна задолженост во однос на вкупните средства:	2019 000 МКД	2018 000 МКД
- Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	1.105	1.196
- Вкупни средства	381.753	382.795
% на вкупна задолженост во однос на вкупни средства:	0,29%	0,31%

БЕЛЕШКА 4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба во 2019 година изнесуваат 57.135 илјади денари, а во 2018 година истите изнесувале 57.513 илјади денари. Приходите од продажба се однесуваат за следново:

Приходи од продажба	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Приходи од продажба – ЈКП 5%	35.674	31.438
• Приходи од продажба – АД ЕЛЕМ 18%	12.169	9.873
• Приходи од продажба на струја – АД МЕПСО 18%	9.292	16.202
Вкупно приходи од продажба:	57.135	57.513

Од претходниот преглед се гледа дека приходите од продажба се остваруваат во целост на домашен пазар, а најголем дел од приходите се остварени со продажба на вода на јавните комунални претпријатија во вкупен износ од 35.674 илјади денари, односно 62,44% од вкупно остварените приходи.

БЕЛЕШКА 5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останатите приходи во тековната 2019 година се во вкупен износ од 1.472 илјади денари, додека пак истите во претходната 2018 година се во износ од 2.593 илјада денари, а се однесуваат за следните приходи:

Опис на останати приходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
- Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските - Останати приходи од работењето	1.359 113	2.339 254
Вкупно останати приходи:	1.472	2.593

Од прегледот се гледа дека најголем дел од останатите приходи отпаѓаат на приходи од наплатени отпишани на побарувања во износ од 1.359 илјади денари, односно 92,32% од вкупно остварените останати приходи.

БЕЛЕШКА 6. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и други материјали во 2019 година изнесуваат 2.637 илјади денари, а во 2018 година истите изнесуваа 2.409 илјади денари. Трошоците за сировини и други материјали се однесуваат на:

Опис на трошоци за сировини и други материјали	2019 000 МКД	2018 000 МКД
- Трошоци за сировини и материјали (за производство) - Трошоци за материјали (за администрација, управа и продажба) - Трошоци за енергија - Трошоци за резервни делови и материјали за одржување - Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми	139 160 1.480 459 399	83 87 1.285 573 381
Вкупно трошоци за сировини и други материјали:	2.637	2.409

БЕЛЕШКА 7. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услугите со карактер на материјални трошоци за 2019 година изнесуваат 1.201 илјади денари, додека пак во 2018 година истите изнесуваа 995 илјади денари. Овие услуги со карактер на материјални трошоци се однесуваат на:

Опис на услуги со карактер на материјални трошоци	2019 000 МКД	2018 000 МКД
- Транспортни услуги - Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет - Услуги за одржување и заштита - Трошоци за реклама, пропаганда, промоција - Комунални услуги - Останати услуги	1 479 355 11 14 341	- 454 145 - 14 382
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци:	1.201	995

БЕЛЕШКА 8. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите трошоци од работењето за 2019 година изнесуваат 3.460 илјади денари, додека во 2018 година претпријатието евидентирало останати трошоци од работењето во износ од 4.296 илјади денари.

Опис на останати трошоци од работењето	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Трошоци за членови на управен и надзорен одбор	2.032	2.062
• Трошоци за репрезентација	503	545
• Трошоци за осигурување	221	206
• Трошоци за банкарски услуги	58	52
• Трошоци за чланарини	169	192
• Административни трошоци	-	-
• Останати трошоци на работењето	477	1.239
Вкупно останати трошоци од работењето:	3.460	4.296

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за вработените во 2019 година изнесуваат 29.513 илјади денари, додека истите во 2018 година изнесуваа 29.509 илјади денари. Овие трошоци се однесуваат на:

Опис на трошоци за вработените	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Плати и надомести на плата (нето)	18.829	18.856
• Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.542	1.570
• Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.853	7.670
• Останати трошоци за вработените	1.289	1.413
Вкупно трошоци за вработените:	29.513	29.509

БЕЛЕШКА 10. АМОРТИЗАЦИЈА

Амортизацијата во 2019 година изнесува 18.696 илјади денари, додека во 2018 година амортизацијата изнесуваше 18.302 илјади денари.

БЕЛЕШКА 11. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останатите расходи од работењето во 2019 година изнесуваат 1.661 илјади денари, а во 2018 година претпријатието ги евидентирало во износ од 65 илјади денари.

БЕЛЕШКА 12. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиските приходи на претпријатието во 2019 година изнесуваат 792 илјади денари, а во 2018 година претпријатието евидентирало финансиски приходи во износ од 757 илјади денари.

Опис на финансиски приходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	792	757
• Приходи од орочен краткорочен депозит во банка	-	-
Вкупно финансиски приходи:	792	757

БЕЛЕШКА 13. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Опис на финансиски расходи	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Расходи по основ на камати од работењето	8	16
• Негативни курсни разлики	-	-
• Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи:	8	16

БЕЛЕШКА 14. ДОБИВКА / ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Во 2019 година претпријатието евидентира добивка пред оданочување во износ од 2.223 илјади денари, додека во 2018 година претпријатието прикажа добивка пред оданочување во износ од 5.271 илјади денари.

БЕЛЕШКА 15. ДАНОК НА ДОБИВКА

Претпријатието во тековната 2019 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 2.223 илјади денари. Согласно законските прописи данокот на добивка во 2019 година се пресметува на остварената добивка во тековната година како и на даночно непризнатите расходи и на помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Претпријатието за 2019 година има пресметано данок на добивка во вкупен износ од 454 илјади денари.

Пресметка на данок на добивка	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Добивка/загуба пред оданочување од БУ	2.223	5.271

• Непризнати расходи за даночни цели	2.321	1.005
• Даночна основа	4.544	6.276
• Пресметан данок на добивка	454	628
• Намалување на пресметаниот данок на добив.	-	-
• Пресметан данок по намалување	454	628
Данок на добивка (10% x даночна основа)	454	628

БЕЛЕШКА 16. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивката за деловната година изнесува 1.769 илјади денари, а во 2018 година претпријатието прикажа добивка за деловната година во износ од 4.643 илјади денари.

БЕЛЕШКА 17. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА

Вкупната сеопфатна добивка за деловната година изнесува 1.769 илјади денари е идентична со нето добивката за деловната година, додека во 2018 година претпријатието прикажа вкупна сеопфатна добивка во износ од 4.643 илјади денари.

БЕЛЕШКА 18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

(000) МКД

Вид на основно средства	Издатоци за истражување и развој	Концесии, патенти	Софтвер	Останати средства	Вкупно
Набавна вредност на нематеријалните средства (состојба на 01.01.2019 година)	14.399	0	2.675	8.572	25.646
- директни зголемувања	39	0	107	0	146
- намалување	0	0	-38	-43	-81
Состојба на нематеријалните средства на 31.12.2019 година	14.438	0	2.744	8.529	25.711
Исправка на вредноста на НС на 01.01.2019 година	-10.976	0	-1.214	-1.363	-13.553
- амортизација во 2019 година	0	0	-109	-661	-770
- намалување	0	0	38	-	38
Состојба на исправката на НС на 31.12.2019 година	-10.976	0	-1.285	-2.024	-14.285
Сегашна вредност на нематеријалните средства на 31.12.2019 година	3.462	0	1.459	6.505	11.426
Вредност на нематеријални средства на 31.12.2018 година	3.423	0	1.461	7.209	12.093

Од прегледот се гледа дека претпријатието има ново набавени нематеријални средства во износ од 107 илјади денари кои се однесуваат на набавка на компјутерски софтвер.

БЕЛЕШКА 19. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

(000) МКД

Вид на основно средства	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат и транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на НПО (состојба на 01.01.2019 год.)	1.036	804.445	126.254	16.672	0	948.407
- директни зголемувања	0	393	1.149	1.907	0	3.499
- намалувања	0	0	-371	-1.867	0	-2.238
Состојба на НПО на 31.12.2019 година	1.036	804.838	127.032	16.712	0	949.618
Исправка на НПО на 01.01.2019 година	0	-663.213	-57.067	-10.315	0	-730.595
- амортизација за 2019 год.	0	-14.040	-3.618	-268	0	-17.926
- намалување	0		124	961	0	1.085
Состојба на исправката на НПО на 31.12.2019 година	0	-677.253	-60.561	-9.622	0	-747.436
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2019 година	1.036	127.585	66.471	7.090	0	202.182
Вредност на НПО 31.12.2018 година	1.036	141.232	69.187	6.356	0	217.811

Од прегледот се гледа дека претпријатието има ново набавени материјални средства во вкупен износ од 3.499 илјади денари меѓу кои како позначајни набавки се следниве:

- Возило марка Лада со вредност од 707 илјади денари;
- Електронски картици во износ од 433 илјади денари;

БЕЛЕШКА 20. ЗАЛИХИ

Залихите се однесуваат на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми во употреба и истите во 2019 година изнесуваат 608 илјади денари, додека во 2018 година тие изнесуваа 952 илјади денари. Материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се искажуваат по набавна цена а се евидентираат според трошокот за набавка (царина, даноци, шпедитерски и транспортни трошоци) во согласност со МСС 2. Ситниот инвентар во употреба се отпишува дел еднократно при ставање на истиот во употреба а дел по методот на калкулативен отпис според векот на траење.

БЕЛЕШКА 21. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Побарувања од поврзани субјекти	-	-
• Побарувања од купувачи	81.114	78.743
Купувачи во земјата	81.114	78.743
Купувачи во странство	-	-
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	123	-
Побарување за ДДВ	-	-
Побарување за данок на добивка	123	-
• Побарувања од вработени	22	-
Побарувања од вработените	22	-
• Останати краткорочни побарувања	-	-
• Краткорочни финансиски вложувања	70.000	40.000
Орочени депозити во Уни Банка	40.000	40.000
Орочени депозити Халк Банка	30.000	-
• АВР	157	110
Однапред платени трошоци и премии за осигурување	157	110
Вкупно краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања:	151.416	118.853

Најголема ставка во краткорочните побарувања и краткорочните финансиски вложувања преставуваат побарувањата од купувачи кои во 2019 година изнесуваат 81.114 илјади денари и исклучиво се однесуваат на побарувања од купувачи во земјата. Исто така значајна ставка претставуваат и краткорочните финансиски вложувања во вкупен износ од 70.000 илјади денари кои се однесуваат на орочените денарски средства во Уни Банка АД Скопје и Халк Банка АД Скопје.

БЕЛЕШКА 22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Паричните средства и паричните еквиваленти во 2019 година изнесуваат 16.121 илјади денари, а во 2018 година истите изнесуваа 33.085 илјади денари.

Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е следната:

Опис на парични средства и парични еквиваленти	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Пари на трансакциски сметки во банки	16.111	33.073
• Благајна	10	12
• Девизна сметка	-	-
Вкупно парични средства и парични еквиваленти:	16.121	33.085

Преку Извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7 на овој ревизорски извештај претпријатието има:

	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• паричен тек од оперативни активности	18.155	21.322
• паричен тек од инвестициони активности	(32.400)	(9.294)
• паричен тек од финансиски активности	(2.719)	(4.679)
Нето пораст/намалување на готовината	(16.964)	7.349

БЕЛЕШКА 23. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Опис на главнина и резерви	2019 000 МКД	2018 000 МКД
• Основна главнина - државен капитал	441.452	441.452
• Ревалоризациска резерва	-	-
• Резерви	-	-
• Акумулирана добивка	-	-
• Пренесена загуба (-)	(62.572)	(64.497)
• Добивка за деловната година	1.769	4.643
• Загуба за деловната година	-	-
Вкупно главнина и резерви:	380.648	381.598

Од Тековната состојба може се види дека сопственик на Претпријатието е Владата на Република Северна Македонија и дека Претпријатието сеуште ја нема целосно спроведено постапката за запишување на основната главнина во Тековната состојба при Централниот регистар на Република Северна Македонија. Поради горенаведениот факт што основната главнина сеуште не е запишана во Централниот регистар на Република Северна Македонија при уписот на ЈП во 2006 година, како активност која е преземена од страна на ЈП е обезбедување на предуслови за впишување на имотот на ЈП. ЈП се обрати до Владата на Република Северна Македонија со предлог да се формира комисија за утврдување на вредноста на државниот капитал во која ќе бидат застапени релевантни претставници од Министерството за финансии, Заводот за државна ревизија и претставници на ЈП. Формирањето на оваа комисија претставува иницијален почеток во постапката за евидентирање и упис на капиталот на ЈП. Претпријатието работи на оваа проблематика, но поради комплицираноста на истата и недостигот на оригинална документација, постапката се одвива мошне споро. Исто така ЈП се обрати и до Министерството за економија за да добие Мислење околу основната главнина и доби допис заведен со архивски број 15-5875/3 од 25.12.2019 година во кој е образложено дека ЈП немаат основна главнина ниту оснивачки влог, туку евидентираат само основни средства за работењето на ЈП. (врска Ургенција бр.45-9193/1 од 05.12.2019 година). За ова прашање сеуште се немаат изјаснето Министерството за финансии и ЦРРСМ.

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

БЕЛЕШКА 24. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Опис на тековни обврски	2019 000 МКД	2018 000 МКД
-------------------------	-----------------	-----------------

• Обврски спрема поврзани друштва	-	-
• Обврски спрема добавувачи	140	150
Обврски спрема добавувачи во земјата	140	150
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-
• Обврски за примени аванси, депозити	-	-
• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	24	25
Обврски за придонеси	5	20
Обврски за персонален данок на УО и НО	18	-
Обврски за придонеси за плата од фонд за вод.	-	5
• Обврски кон вработените	16	-
Нето плати	-	-
Останати обврски спрема вработените	16	-
• Тековни даночни обврски	756	841
Обврски за данок на додадена вредност	-	841
Обврски за данок на добивка	756	-
• Обврски по заеми и кредити	-	-
• Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
• Останати краткорочни обврски	170	180
Обврски за надомест на членови на УО и НО	170	180
• Пасивни временски разграничувања	-	-
Вкупно тековни обврски:	1.105	1.196

Обврските спрема добавувачите во 2019 година изнесуваат 140 илјади денари. Обврските за даноци и придонеси за плата изнесуваат 24 илјади денари, останатите обврски се во износ од 16 илјади денари, тековните даночни обврски 756 илјади денари а останатите краткорочни обврски 170 илјади денари.

БЕЛЕШКА 25. СУДСКИ СПОРОВИ

Во изминатиот период Претпријатието заведе повеќе судски постапки и тоа пред Основните судови во Гостивар, Прилеп, Кичево и Скопје против ЈКП за неплатени сметки за испорачана вода. Добиени се правосилни и извршни пресуди, направени се спогодби со тужените ЈКП и отпочната е исплатата на заостанатите обврски согласно наведените спогодби. Против ЈП односно против УО на ЈП е поведена една тужби пред Управниот суд во 2018 година која сеуште не е завршена. Сите овие судски постапки се однесуваат на спорови за минатиот период, додека во 2019 година нема заведено нови судски постапки.

Претпријатието се јавува како тужена страна во повеќе судски постапки заведени од страна на вработените за исплата на надоместоци од работен однос и тоа за надомест за регрес за годишен одмор и новогодишен надомест за изминатите години и истите се добиени од страна на тужителите. Во периодот 2016-2019 година се заведени 10 такви судски спора од страна на вработени во ЈП од кои повеќето судски спорови се завршени во 2019 година и исплатени на тужителите.

БЕЛЕШКА 26. ЈАВНИ НАБАВКИ

Сите набавки во 2019 година Претпријатието ги вршело во согласност со Законот за јавни набавки и со сите други позитивни прописи.

За потребите на јавните набавки Претпријатието има изготвено Годишен план за јавни набавки во 2019 година, којшто беше доставен до Управниот одбор на усвојување и истиот соодветно го усвоил.

Комисијата за јавни набавки е формирана за секоја јавна набавка посебно, со Одлука за јавна набавка. Комисијата за јавни набавки ги спроведува јавните набавки и го предлага најповолниот понудувач во согласност со законите и прописите за јавни набавки, како и во согласност со барањата и препораките на Бирото за јавни набавки.

Годишниот план за јавни набавки за 2019 година донесен е на 24.12.2018 година, заведен под број 01-2228/1-4 и истиот содржи вкупно 25 предмети на договори за јавни набавки/рамковни спогодби и дополнително е донесен и Годишен план за изменување на годишен план за јавни набавки со вкупно 4 измени. Од вкупниот број на Јавни набавки согласно ГПЈН во тековната 2019 година целосно се реализирани 3 набавки, 18 се во тек на реализација и 4 набавки не се реализирани.

БЕЛЕШКА 27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба во претпријатието не се случиле некои материјално значајни настани а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка. За целосно согледување на последователните настани се приложува бруто биланс заклучно со 28.02.2020 година.

За ЈП **Студенчица** Кичево
Директор

Урим Ахмети

Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба односно Извештај за останата сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Претпријатието за деловната година.

Во согласност со член 23 од Законот за јавните претпријатија, Директорот е должен да достави Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а во согласност со член 19 од Законот за јавните претпријатија, Управниот одбор на Претпријатието, покрај годишната сметка, е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и Извештајот за работењето на Претпријатието.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за останата сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Претпријатието и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управниот одбор на Претпријатието го усвоил Годишниот извештај за работењето на ден 26.02.2020 година.

За ЈП Студенчица Кичево
Директор

Урим Ахмеди

Годишна сметка

- **Извештај за финансиската состојба**
- **Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка**

- **Годишен извештај за работењето на претпријатието**